

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПЕРИОД 01.01.2013-31.12.2014

Приходи

1 Приходи од камати и позитивни курсни разлики	0,00 ден.
2 Приходи од проекти грантови	90.000,00 ден.
3 Приходи од спонзорства	0,00 ден.
4 Приходи од донации	0,00 ден.
5 Приходи од обуки	0, 00 ден.
6 Приходи од сопствена дејност	60.000,00 ден.
7 Пренесен вишок од минатата година	0,00 ден.
Вкупни приходи	150.000,00 ден.

Трошоци

1 Трошоци за банкарска провизија	2.000,00 ден.
2 Трошоци од негативни курсни разлики	0,00 ден.
3 Трошоци за помошен потрошен материјал	0,00 ден.
4 Сметководствени услуги	0,00 ден.
5 Авторски договори	25.000,00 ден.
6 Услуги по договор за дело	20.000,00 ден.
7 Трошоци за бруто плати	0,00 ден.
8 Други трошоци за вработени лица	0,00 ден.
9 Останати расходи	0,00 ден.

10	Трошоци за ПТТ, пошта, телефонија	8.400,00 ден.
11	Трошоци за канцелариски материјали	0,00 ден.
12	Трошоци за хостинг и изработка на веб страна	8.000,00 ден.
13	Трошоци од отпис на ситен инвентар Маркетинг услуги	0,00 ден.
14	Трошоци за печатење, фотокопирање, графичка дејност, укоричување	0,00 ден.
15	Трошоци за донации, помошти и сл.	0,00 ден.
16	Услуги за нотар, препис и превод	0,00 ден.
17	Трошоци за интелектуални услуги	0,00 ден.
18	Трошоци за маркетинг услуги	0,00 ден.
19	Трошоци за угостителски и хотелски услуги за проектни активности	0,00 ден.
20	Трошоци за опрема, машини, компјутери и сл.	13.000,00 ден.
21	Трошоци за изнајмување на сали и опрема	0,00 ден.
22	Трошоци за наемнина од физички лица	37.000,00 ден.
23	Даноци кои не зависат од резултатот	0,00 ден.
24	Трошоци за курирски услуги	0,00 ден.
25	Пренесени средства на други субјекти	0,00 ден.
26	Трошоци за членарина	0,00 ден.
27	Трошоци за одржување на работни простории	0,00 ден.
28	Комунални трошоци (вода, струја...)	24.000,00 ден.
29	Компјутерски сервисни услуги	0,00 ден.
30	Патни трошоци за проектни активности	12.000,00 ден.
	Вкупни трошоци	149.400,00 ден.
	Данок на непризнати трошоци за 2014 година	- ден.
	Наменски средства за 2015 година	600,00 ден.

Биланс на состојба на 31.12.2014 година

Средства

1Денарска сметка	600,00 ден.
2Девизна сметка	0,00 ден.
3Денарска благајна	0,00 ден.
4Побарување за даноци од државата	0,00 ден.
5Побарување од купувачи	0,00 ден.
6Депозит за наемнина	0,00 ден.
7Основни средства	60.000,00 ден.
8Аванси	0,00 ден.
Вкупни средства	600,00 ден.

Обврски

1Деловен фонд	60.000,00 ден.
2Наменски средства за 2014 година	150.000,00 ден.
Вкупно обврски	600,00 ден.

Центарот за културно наследство - АКСИОС е здружение на граѓани, формирано во 2006 година, коешто верува дека Македонија има способност и стручност самостојно да го негува и да се грижи за своето културно наследство и истото треба да се самоодржува преку сопствена умерена и мудра употреба, како и преку создавање на нови, современи форми на културно наследство.

Мисијата на Центарот на културно наследство – АКСИОС е преку обновата на старите занаети, фолклорната традиција, носии, обичаи, јазично-книжевната традиција, преку печатењето книги, брошури и промотивен материјал за националното културно наследство, преку изготвувањето наставни програми и проекти за запознавање на младите генерации со културното наследство, како и преку подготовка и спроведување на научно-истражувачки проекти за проучување на културното наследство, да се поттикне општествената (и институционалната) одговорност за заштита и одржување на истото и да се најдат умерени економски форми за негово самоодржување.

Во текот на 2014 активностите на АКСИОС беа насочени кон:

1. Подготовка и спроведување на научно-истражувачкиот проект “Руралното архитектонско наследство во Р. Македонија“ - 1 дел

За повеќе информации посетете ја нашата веб страница :
www.aksiosmk.wix.com/aksiosorg

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА ЗДРУЖЕНИЕ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО – АКСИОС за 2014 година

Центарот за културно наследство - АКСИОС е здружение на граѓани, формирано во 2006 година, коешто верува дека Македонија има способност и стручност самостојно да го негува и да се грижи за своето културно наследство и истото треба да се самоодржува преку сопствена умерена и мудра употреба, како и преку создавање на нови, современи форми на културно наследство.

Мисијата на Центарот на културно наследство – АКСИОС е преку обновата на старите занаети, фолклорната традиција, носии, обичаи, јазично-книжевната традиција, преку печатењето книги, брошури и промотивен материјал за националното културно наследство, преку изготвувањето наставни програми и проекти за запознавање на младите генерации со културното наследство, како и преку подготовка и спроведување на научно-истражувачки проекти за проучување на културното наследство, ќе се поттикне општествената одговорност за заштита и одржување на истото и ќе се најдат умерени економски форми за негово самоодржување.

Во текот на 2014 активностите на АКСИОС беа насочени кон:

- I. Подготовка и спроведување на научно-истражувачкиот проект **“Руралното архитектонско наследство во Р. Македонија“ - прв дел**

Проектот започна со дефинирање на работната динамика, методологијата на работа и истражувачките методи. Врз основа на ова се установи потребата од неколку фази :

- Првата фаза се состоеше од спроведуваа кабинетските истражувања кои се состоеја од истажување и прибирање на податоци од областа на истражената и заштитена традиционална рурална архитектура на територијата на Р. Македонија. Покрај тоа се вршеа и истражувања на заштитените природни добра, природното богатство, природните реткости и заштитените зони на природното наследство во Р. Македонија.

- Втората фаза опфаќаше документирање на истражената и проучена традиционална архитектура според класификацијата и типологијата на традиционаланта рурална куќа.

- Третата фазата се стостоеше од подготвување на споредбени анализи на документираните сознанија со официјалните листи на заштитените добра на земјата.

- Во Четвртата фаза се утврдија насоките за споредбената анализа и се создаде моделот за работа : утврдување на општини со проучените живеалишта во природните заштитени зони, сочувани во добра состојба., па општини со еднаков борј на проучени и непроучени живеалишта во природни зони и општини со непроучени сочувани живеалишта во природни еко-системи (кои треба да бидат опфатени со долгоречен проект).

- Во Петтата фаза беа утрдени насоките за најдобра можна употреба на руралното арјжхитеконско наследство

- Шестата фаза е создавњето на моделот на класификација на можностите за најдобрата можна употреба на руралното архитектонско наследство во автентичниот културен пејзаж.

- Седмата, се состоеше во теренски истражувања, документирање, мапирање, утврдување на вистинската состојба на терен.

- Осмата фаза опфаќаше подготовка и печатење на проучувањата, сознанијата и резултатите во завршен извештаен документ, со наслов

“Руралното архитектонско наследство и автентичниот културен пејзаж во Р. Македонија“

- Во Деветата фаза се утврди планот и потребите за продолжување на проектот (втор дел) кој ќе се состои од теренско документирање на состојбата на сите селектирани и класифицирани рурални објекти низ целата територија на Р. Македонија

- Десетата фаза предвидува валоризација на истите во соработка со Управата за културно наследство на Р. Македонија

- Единајсетата фаза предвидува категоризација на класифицираните рурални објекти, села и општини во соработка со Управата за културно наследство и започнување на процесот на нивно обновување (одржување), промоција и нивно вклучување во процесот на економско сомоодржување.

II. Поддршка, подготовка и издавање на збирка поезија од современи македонски автори (Венета Иљовска, со наслов **Град со мирис на печени костени“**)

Проектот предвидуваше неколку фази :

- Во Првата фаза се изврши валоризација на текстот во соработка со универзитетскиот професор Проф. Д-р Владимир Мартиновски.

- Во Втората фаза се спроведоа сите правни постапки со авторот

- Третата фаза се однесуваше на техничката и дазанерската подготовка на текстот

- Четвртата фаза – подготовка на административните аспекти за издавањето

- Петата фаза – печатењето
- Шеста фаза – дистрибуција
- Седма фаза – промовирање и маркетинг